

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети (“Службен весник на Република Македонија” бр. 195/2016), на седницата одржана на ден 10.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување на Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница

1. Се одобруваат Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница кои се состојат од Agreement between Elektroenergien Sistemen Operator EAD and JSC “Macedonian Transmission System Operator”, вклучувајќи и:
 - Yearly and Monthly Auction Rules for the Allocation of Cross Zonal Capacities between the Bidding Zones of Elektroenergien Sistemen operator EAD („ESO”) and Makedonski elektroprenosen sistem operator a.d. („MEPSO”), и
 - Daily Allocation Rules of Cross Zonal Capacities on the Border between the Bidding Zones of JSC “Macedonian Transmission System Operator”AD (“MEPSO”) and Elektroenergien Sistemen Operator EAD (“ESO”),а доставени од страна на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост „МЕПСО“ Скопје, со Одлука бр.02-6643/1 од 31 октомври 2017 година.
2. Одобрените Правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница се во прилог на ова Решение.
3. Се задолжува АД МЕПСО Скопје текстот на Правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница, одобрени со ова Решение, да ги објави на својата веб страна.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 9 од Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети АД МЕПСО Скопје на 31.10.2017 година достави до Регулаторната комисија за енергетика текст на Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница кои се состојат од Agreement between Elektroenergien Sistemen Operator EAD and JSC “Macedonian Transmission System Operator”, вклучувајќи и:

- Yearly and Monthly Auction Rules for the Allocation of Cross Zonal Capacities between the Bidding Zones of Elektroenergien Sistemen operator EAD („ESO”) and Makedonski elektroprenosen sistem operator a.d. („MEPSO”), и
 - Daily Allocation Rules of Cross Zonal Capacities on the Border between the Bidding Zones of JSC “Macedonian Transmission System Operator”AD (“MEPSO”) and Elektroenergien Sistemen Operator EAD (“ESO”),
- заради одобрување.

Република Македонија со потпишување на Договорот за основање на Енергетската заедница, меѓудругото презема обврска и за учество во регионалните иницијативи кои што ќе придонесат за формирање на заеднички пазар на електрична енергија во нашиот регион. Од овие причини, АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетската дејност, пренос на електрична енергија, на 31.05.2016 година го потпиша Договорот за процедурите за учество во Канцеларијата за координирана аукција на Југоисточна Европа (Agreement on the procedure for MEPSO accession to CAO SEE). Претходно, овој Договор го имаат потпишано преносните систем оператори од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Хрватска, Турција, Црна Гора и Грција. Согласно овој Договор, во земјите чии преносни систем оператори го потпишале, при распределбата на прекуграничните преносни капацитети ќе се применуваат Правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат од Канцеларијата за координирана аукција на Југоисточна Европа.

Имајќи во предвид дека преносниот систем оператор на Република Бугарија се уште го нема потпишано Договорот за процедурите за учество во Канцеларијата за координирана аукција на Југоисточна Европа, а во согласност со член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети, за границите кои не се опфатени со договорот со SEE CAO, АД МЕПСО е должен да подготви соодветни Аукциски правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети на соодветната граница.

Доставениот текст на Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети кои се применуваат на македонско – бугарската граница кои се состојат од Agreement between Elektroenergien Sistemen Operator EAD and JSC “Macedonian Transmission System Operator”, вклучувајќи и:

- Yearly and Monthly Auction Rules for the Allocation of Cross Zonal Capacities between the Bidding Zones of Elektroenergien Sistemen operator EAD („ESO”) and Makedonski elektroprenosen sistem operator a.d. („MEPSO”), и
- Daily Allocation Rules of Cross Zonal Capacities on the Border between the Bidding Zones of JSC “Macedonian Transmission System Operator”AD (“MEPSO”) and Elektroenergien Sistemen Operator EAD (“ESO”),

претставува крајна верзија постигната во постапката на повеќекратното усогласување помеѓу АД МЕПСО Скопје, ЕСО ЕАД Софија, Комисијата за регулирање од областа на енергетиката и водните улоги на Република Бугарија и Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. Во доставените текстови се вградени и ставовите и мислењата искажани од заинтересираните субјекти на подготвителната седница на Регулаторната комисија за енергетика, одржана на 10.11.2017 година.

На ден 10 ноември 2017 година се одржа и главна седница на Регулаторната комисија за енергетика.

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија.

бр. 02-1867/1
10.11.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Петров

ПРИЛОГ:

Agreement between Elektroenergien Systemen Operator EAD and JSC “Macedonian Transmission System Operator”, вклучувајќи и:

- **Yearly and Monthly Auction Rules for the Allocation of Cross Zonal Capacities between the Bidding Zones of Elektroenergien Systemen operator EAD („ESO”) and Makedonski elektroprenosen sistem operator a.d. („MEPSO”), и**
- **Daily Allocation Rules of Cross Zonal Capacities on the Border between the Bidding Zones of JSC “Macedonian Transmission System Operator”AD (“MEPSO”) and Elektroenergien Systemen Operator EAD (“ESO”)**